



Дата: 17.07.2013

## СООПШТЕНИЕ

### Олеснување на начинот на подигнување на терапија за пациенти со малигни заболувања



Со цел да се олесни начинот на подигнување на терапија за пациенти со хормонски респонзивен рак на дојка и простата, и за пациенти со тумори на гастроинтестинален тракт, Фондот за здравствено осигурување во соработка со ЈЗУ Универзитетска клиника за радиотерапија и онкологија а во интерес на осигурениците го олесни начинот на обезбедување и подигање на терапија за пациенти со хормонски репонсивен рак на дојка и простата.



Имено, пациентите со дијагнози хормонски респонзивен рак на дојка (200 вкупно опфатени со овој предлог) и рак на простата (220 вкупно опфатени со овој предлог) досега еднаш месечно со специјалистички упат од матичен лекар доаѓаа на ЈЗУ Универзитетска клиника за радиотерапија и онкологија за да ја подигнат соодветната терапија.

**Новото олеснување** предвидува осигуреното лице да ја добива наведената терапија, во која влегуваат лековите ароматаза инхибитори, таблетарна бифосфонантна терапија, LHRN агонисти и инхибитори на тестестерон, **на секои три месеци** со доставување **на болнички упат кој ќе важи една година** од денот на издавање, а важење на упатот ќе се докажува со потврда за платен придонес. Болничкиот упат се доставува еднаш во годината, а потврдата за платен придонес на секои три месеци од денот на прегледот и подигањето на тромесечната терапија. Во просек, на месечно ниво досега се издаваа следниве количини на лекови, кои од сега ќе се подигаат на три месеци:

1. Zoladex 3, ампули
2. Zoladex 10, ампули
3. Bicalutamide
4. Anastrozol
5. Letrozol
6. Ibandronic tabl.
7. Imatinib



ФОНД ЗА ЗДРАВСТВЕНО  
ОСИГУРУВАЊЕ НА МАКЕДОНИЈА  
[www.fzo.org.mk](http://www.fzo.org.mk)

Адреса: Македонија бб, 1000 Скопје

Тел.: 02 3289 000

ИНФО ЛИНИЈА  
(БЕСПЛАТНА) 0800 33 222

Е-пошта: [info@fzo.org.mk](mailto:info@fzo.org.mk)

Web:

[www.fzo.org.mk](http://www.fzo.org.mk)

Во однос на третманот на осигурените лица со услугата брахитерапија, отсега ќе биде потребан само еден упат кој го покрива целокупното времетраење на услугата од просечно три седмици.

Фондот ја продолжува својата посветеност во обезбедување на што поквалитетни здравствени услуги за осигурениците у унапредување на соработката со сите чинители во здравствениот систем.

Со почит,  
ФЗОМ